



Врз основа на член 20 став 1 алинеја 3 од Законот за рамномерен регионален развој (“Службен весник на РМ” бр .63/07, 187/13, 215/15 и 64/2018), член 3 од Деловникот за работа на Советот за развој на Југозападниот плански регион, Советот на својата седница одржана на ден 07.03.2019 година го разгледа следниот:

**ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА
ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН**

Акцискиот план за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион се базира на основните начела утврдени во стратешките документи на национално, регионално и општинско ниво. Притоа, ангажманите на институцијата произлегуваат и се поврзани со реализацијата на Програмата за развој на Југозападниот плански регион. Во овој базичен документ за развој на регионот за периодот 2015-2019 г. определени се среднорочните цели, приоритетите и мерките, така што низ овој Акциски план, преку проектите, се подигнува степенот на реализација на самата Програма на Југозападниот плански регион.

Во овој документ се поместени регионалните проекти што Центарот за развој на Југозападниот плански регион ги достави до БРР за 2019 година како и дополнителна активност од Проектот Изведба на патна инфраструктура 2018 која е регулирана со Анекс на Договор. Исто така, составен дел на овој документ се и регионалните проекти кои Центарот за развој ги достави до Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (Програма за рурален развој 2018) и еден пренесен проект од Програмата за рурален развој 2015.

Во овој документ е поместен и регионален проект („Студија и основни проекти за регионални стационари за кучиња скитници во ЈЗПР,“) финансиран преку Грантовата шема која е дел од проектот „Унапредување на општинското владеење,“ кој што е финансиран од ЕУ а се имплементира од УНДП во соработка со Министерството за локална самоуправа, Министерството за финансии, ЗЕЛС и општините. Исто така, преку проектот „Унапредување на општинското владеење,“ се финансира изработка на Планови за интегриран и инклузивен развој и три приоритетни проекти од изработените планови во три општини од ЈЗПР.

Составен дел на овој документ се и активностите што ќе бидат финансирани од Швајцарската Агенција за развој и соработка (СДЦ) во соработка со Министерството за локална самоуправа преку проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој,“. Имено обезбедена е поддршка за организирање регионална конференција за размена на добри практики во регионалниот развој, организирање на регионални форуми за приоритизирање на регионални проекти, и подготовка на Програма за развој на ЈЗПР 2020-2024. Преку Грантова шема од истиот проект ќе биде реализиран регионален проект кој ќе биде селектиран на регионалните форуми. Исто така, обезбедени се средства за реализација на активност од Стратегијата за иновации на ЈЗПР. За Бизнис Центарот во рамки на Центарот за развој на ЈЗПР обезбедено е кофинансирање од МЛС и СДЦ за организирање настани, работилници, промоции и обуки за бизнис секторот во ЈЗПР.

Бидејќи ова е акциски план за реализација на Програмата за развој на ЈЗПР, во него се поместени и проекти кои ги имплементираат општините или други субјекти како НВО и слично што се на територијата на ЈЗПР а за кои ЦРЈЗПР има информација.

Среднорочна цел 1: Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење						
Приоритет 1.1 Зголемување на конкурентноста на регионалната економија						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
1.1.2	Зголемување на капацитетите за иновација на претпријатијата од Регионот	Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој	1.Работилница за идентификување проектни активности од Стратегија за иновации на ЈЗПР 2.Реализација на проектна активност од Стратегија за иновации	8 месеци	2.115.121	ЦРЈЗПР, ЕЛС, Бизнес сектор, НВО сектор од ЈЗПР, МЛС, СДЦ
1.1.3	Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до соодветни фондови на ниво на државата и ЕУ	Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој	1.Регионалана конференција за размена на добри практики во регионалниот развој 2.Организирање 4 регионални форуми за идентификација на проектни идеи 3.Изработка на Програма за развој на ЈЗПР 2020-2024	12 месеци	1.116.948	Совет за развој на ЈЗПР, Центар за развој на ЈЗПР, ЕЛС, Бизнес сектор, НВО сектор од ЈЗПР, МЛС, СДЦ
1.1.3	Зголемување на капацитетите на заинтересираните страни за пристап до соодветни фондови на ниво на државата и ЕУ	Унапредување на општинското владеење	1.Изработка на Интегрирани планови за локален развој 2.Реализација на пилот проекти од Интегрираните планови	6 месеци	7.380.000	Општини Вевчани, Дебрца, Центар Жупа, УНДП, ЕУ, ЦРЈЗПР, МЛС
Приоритет 1.3 Јакнење на секторот на мали и средни претпријатија во регионот						
1.3.3	Искористеност на програми за финансирање на МСП секторот	Бизнис Центар за поддршка и услуги на бизнис секторот	1. Инфо настани - средби со бизнис сектор 2. Промоции 3. Обуки за бизнис сектор	12 месеци	582.025	ЦРЈЗПР, МСП, ЕЛС од регионот, МЛС, СДЦ
Приоритет 1.4 Одржливост на земјоделството и руралниот развој						
1.4.1	Подобрување на квалитетот и понудата на земјоделските производи	Подигнување на земјоделските стандарди, градење капацитети, стратегија за маркетинг	1.Организирање обуки и доделување сертификати 2.Промоција и презентација на проектните резултати	12 месеци	5.953.200	Општина Дебар, ЕУ ИПА2 ЦБЦ МК-АЛ

Приоритет 1.4 Одржливост на земјоделството и руралниот развој						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
1.4.2	Создавање услови за рурален развој	Развој на јавна инфраструктура во рурални средини, Инвестиции во локална патна инфраструктура	Изградба и реконструкција на патна инфраструктура во рурални средини во должина од 11,28 км	12 месеци	22.989.463	ЦРЈЗПР, МЗШВ-АФПЗРР, општини Струга, Дебрца, Македонски Брод, Пласница
1.4.2	Создавање услови за рурален развој	Изработка на урбанистички планови за села	Изработка на урбанистичко планска документација за села на површина од 491 ха	6 месеци	4.236.200	ЦРЈЗПР, МЗШВ-АФПЗРР ПРРР2015, општини Струга, Дебрца, Центар Жупа
Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот						
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Подобрување на патната инфраструктура во ЈЗПР преку изработка на техничка документација	1.Тендерски постапки 2.Изработка на инфраструктурен и основен проект 3.Ревизија инфра.и осн. проект 4.Геодетски елаборати 5.Елаборати за влијание ЖС	10 месеци	6.225.433	ЦРЈЗПР, Општини Струга, Охрид, Дебрца, Дебар, Вевчани, Македонски Брод, МЛС, БРР
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Реконструкција на улици во општините во ЈЗПР	1.Тендерски постапки 2.Подготвителни, земјени и подополагачки работи, асфалтирање/полагање на соодветен завршен слој (асфалт, камени плочки и бехатон) на предвидените сообраќајници	10 месеци	12.511.228	Општина Охрид, Центар Жупа, Македонски Брод, МЛС, БРР
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Изведба на нови сообраќајници во општините на ЈЗПР	1.Тендерски постапки 2.Подготвителни, земјени и подополагачки работи, асфалтирање/полагање на соодветен завршен слој (асфалт, камени плочки)	10 месеци	8.899.991	ЦРЈЗПР, Општина Вевчани, Охрид, МЛС, БРР

Приоритет 1.5 Развој на транспортна и комуникациска инфраструктура и унапредување на просторот						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
1.5.1	Изградба, реконструкција и модернизација на сообраќајната мрежа	Изградба и реконструкција на локални улици во Вевчани	Изградба и реконструкција на четири локални улици во општина Вевчани со вкупна должина од 315 метри	12 месеци	3.294.604	Општина Вевчани, АФПЗРР, Програма за рурален развој 2018 година

Среднорочна цел 2: Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и создавање услови за запирање на миграцијата						
Приоритет 2.1 Квалитетно образование прилагодено на потребите на бизнисот, структурирање на ССО според барањата на пазарот на труд						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
2.1.2	Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на високообразовни институции согласно потребите на пазарот на труд низ целиот регион	Изведба на ЕЕ објекти Подобрување на енергетската ефикасност во училишните објекти	Реконструкција на кровот во училишната сала во О.У „Пенестија,, Дебар	10 месеци	1.953.065	ЦРЈЗПР, ЕЛС во ЈЗПР, БРР, МЛС
2.1.2	Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на високообразовни институции согласно потребите на пазарот на труд низ целиот регион	Изведба на ЕЕ објекти Подобрување на енергетската ефикасност во училишните објекти	Санација и адаптација на училишна зграда во село Мешеишта	10 месеци	2.500.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС во ЈЗПР, БРР, МЛС
2.1.2	Создавање услови за отворање паралелки за стручно образование и на високообразовни институции согласно потребите на пазарот на труд низ целиот регион	Изведба на ЕЕ објекти Подобрување на енергетската ефикасност во училишните објекти	Замена на столарија во ОУ „Св.Климент Охридски,, - Охрид	10 месеци	4.189.838	ЦРЈЗПР, ЕЛС во ЈЗПР, БРР, МЛС

Приоритет 2.2 Спречување одлив на стручен кадар преку поттикнување родова еднаквост и вклучување на пазарот на труд на ранливите категории						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
2.2.2	Вклучување на локалниот образован и експертски кадар во планирање и креирање на развојните перспективи во ЈЗПР	Декада на припадност-на Славење на различностите	1.Креирање на бренд, технички развој на софтверска онлајн платформа и на мобилни апликации 2.Дизајнирање и градење на дигитална интерактивна инфраструктура - физички инфо-постови 3.Обука и едукација	12 месеци	6.233.107	ЛДА Струга, ЕЛС, НВО, ЕУ ИПА2 ЦБЦ МК-АЛ
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување во пазарот на труд на жената и претставниците од ранливите категории	Барьерата не е пречка во моето училиште	Набавка на електромоторен транспортер и преносни алуминиумски рампи за инвалидски колички	6 месеци	216.954	Општина Охрид, Австралиска Амбасада
2.2.3	Подигнување на свеста за родова еднаквост и потребата од вклучување во пазарот на труд на жената и претставниците од ранливите категории	Полесен пристап за брзи општински услуги и граѓанска вклученост во Општина Охрид	Реконструкција на скалите кои водат до големата сала на општина Охрид; Поставување на лифт платформа за инвалидски колички; Отстапување на простор за лица со инвалидски колички во салата; Поставување на тактилни патеки за слепи лица; Замена на столарија; Ново осветлување, греење, мебел (говорница, биро, фотељи), пултови за лица со посебни потреби;	6 месеци	2.713.085	Општина Охрид, Швајцарска Амбасада, УНДП
Приоритет 2.3 Подобрување на опфатеноста на семејствата со потреби од социјални програми, поголема опфатеност на деца од предучилишна возраст во градинки, и усогласување на програмите за заштита на стари лица						
2.3.2	Подобрување на опфатеноста на децата од предучилишна возраст во детски градинки, особено во руралните средини	Изведба на енергетски ефикасни објекти	Замена на столарија во ЈОУДГ „Олга Мицеска,, во Кичево	8 месеци	2.000.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС во ЈЗПР, МЛС, БРР

Приоритет 2.3 Подобравање на опфатеноста на семејствата со потреби од социјални програми, поголема опфатеност на деца од предучилишна возраст во градинки, и усогласување на програмите за заштита на стари лица						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
2.3.2	Подобравање на опфатеноста на децата од предучилишна возраст во детски градинки, особено во руралните средини	Изведба на енергетски ефикасни објекти	Замена на столарија, изолација на тавани, реконструкција на простор за манифестации во ЈОУДГ „8ми Март“, во Струга	8 месеци	4.200.000	ЦРЈЗПР, ЕЛС во ЈЗПР, МЛС, БРР
2.3.3	Прилагодување на програмите за заштита на стари и изнемоштени лица во регионот и развој на мрежа за здравствена заштита согласно демографските карактеристики на Регионот	Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција	1. Водич за достапни здравствени и социјални услуги во прекугранична област 2. Еден пилот центар за здравје и социјална грижа за сите 3. Три мобилни единици од експерти, обучени и опремени со иновативни мобилни комплекти за да можат да испорачаат услуги (превентивни здравствени услуги, дијагностичка претходна оценка, упатства, услуги на рецепт и сл.) во домовите на лица со попреченост и / или намалена мобилност	12 месеци	5.269.689	Општина Охрид, ЕУ ИПА2 ЦБЦ МК-ГР

Среднорочна цел 3: Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното наследство						
Приоритет 3.1 Развој на инфраструктурата и подобрување на уреденоста на природните и културните атракции во функција на туризмот						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
3.1.4	Обезбедување на информации, сигнализација и визуелизација на туристички атракции	Е-систем за менаџирање на меѓурегионалното културно наследство	Дигитализација на културното наследство на 4 места од УНЕСКО	12 месеци	3.734.587	Општина Охрид, ЕУ ИНТЕРРЕГ БалканМед Програма
Приоритет 3.2 Зајакнување на капацитетите за развој на туризмот со цел порамномерна дистрибуција на туристичкиот промет во рамките на Регионот						
3.2.3	Подобрување на работата на кластерите и другите видови на здружување	Кластер за туризам „ЕДЕН,, во ЈЗПР	1.Организирање редовни состаноци 2.Промовирање на работата на кластерот	6 месеци	300.000	Кластер „ЕДЕН,, ЕЛС, МЕ, ГИЗ
Приоритет 3.3 Креирање на регионална туристичка понуда, со цел разбивање на сезоналниот карактер на туризмот и рамномерно користење на капацитетите во текот на целата година						
3.3.2	Брендирање на Регионот за туризам	Промовирање на туризмот и културата преку водите	1.Обуки за 80 лица во областа на угостителството 2.Организирање на локален саем	6 месеци	2.593.106	ЕУ – ИПА ЦБЦ Македонија – Грција 2014-2020 Општина Струга, Општина Струмица
3.3.7	Промоција на туристичките вредности од вонсезонски карактер	Промотивни активности во ЈЗПР	Маркетинг и медиумско претставување Ажурирање на ВЕБ портали www.southwestregion.mk www.investinsouthwest.mk	12 месеци	300.000	ЦРЈЗПР, 9те општини од регионот

Среднорочна цел 4: Зачувување на квалитетот на животната средина

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура

Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
4.1.1	Реконструкција на постојните системи за водоснабдување и изградба на нови водоводни системи	Водоснабдување и одведување на отпадни води	Изработка на проектна документација за: Реконструкција на водоводна мрежа во Самоков; Канал за прифаќање на атмосферските води покрај улицата „Песјак“; Доизградба на водоводна мрежа во с. Пласница на дел што е на територија Македонски Брод; Доизградба на водоводна мрежа со резервоар во с.Ижиште; Замена на азбестцементни цевки во водоводна мрежа на 4 улици;	12 месеци	500.000	Општина Македонски Брод
4.1.1	Реконструкција на постојните системи за водоснабдување и изградба на нови водоводни системи	Изградба на водоводна мрежа	Изградба на водоводна мрежа и резервар за водоснабдување во село Издеглавје и Слатински чифлик	12 месеци	18.450.000	Општина Дебрца, Европска инвестициона банка, МТВ
4.1.1	Реконструкција на постојните системи за водоснабдување и изградба на нови водоводни системи	Изградба на водоводни системи	Изградба на водоводен систем за М.Брод и с.Требино со извори од Песјак; Водоснабдување на викенд населби Здуње, Близанско и Долна Белица;	12 месеци	39.110.303	Општина Македонски Брод, национални и странски донатори
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на фекална канализација	Изградба на фекална канализација со ПСОВ во с.Сувидол, с.Брест и с.Девич	12 месеци	18.968.207	Општина Македонски Брод, Европска Инвестициона банка преку МТВ
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на секундарна канализација	Изградба на секундарна канализација за селата Ложани, Ливада и Корошишта	5 месеци	10.052.066	Општина Струга, Европска инвестициона банка

Приоритет 4.1 Изградба, реконструкција и модернизација на комуналната инфраструктура						
Р.бр	Мерка	Проекти	Активности	Траење	Износ	Партнери
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на пречистителна станица за отпадни води за населено место Вевчани	Изградба на пречистителна станица	12 месеци	12.300.000	Општина Вевчани, UNDP, Програма за подобрување на управувањето со заштитените подрачја
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на пречистителна станица во Центар Жупа	1.Подготовка на апликација за средства за изградба 2.Подготовка на тендерска документација за изградба	12 месеци	1.800.000	Општина Центар Жупа, ЦРЈЗПР, МЖСПП, Светска Банка, МФ
4.1.3	Системи за одведување на комуналните отпадни води и пречистителни станици	Изградба на колектори од Градиште до Св.Наум	1.Подготовка и ревизија на основни проекти 2.Подготовка на апликација за средства за изградба	12 месеци	1.200.000	Општина Охрид, ЦРЈЗПР, МЖСПП, ЈИЦА, Светска Банка, МФ
Приоритет 4.2 Унапредување на заштитата на биодиверзитетот, воздухот, водата и почвата						
4.2.1	Заштита на биодиверзитетот	Заштита на специфични видови на растенија во прекуграничната област	Реконструкција и санација на старата училишна зграда Интернат во село Белчишта со пренамена во еко музеј, музеј за Белчишко благо	12 месеци	7.380.000	Општина Дебрца, ЕУ ИПА ЦБЦ МК-ГР
4.2.1	Заштита на биодиверзитетот	Унапредување на општинското владеење – Грант шема	1.Физибилити студија за решавање проблем со кучиња скитници 2.Основен проект со ревизија за стационари	8 месеци	2.075.625	ЦРЈЗПР, ЕЛС, УНДП, ЕУ, МЛС
4.2.2	Квалитет на воздух	Изведба на енергетски ефикасни објекти	1.Замена на столарија во Дом на култура - Вевчани 2.Замена столарија, кров, термо фасада на старата општинска зграда во Ц.Жупа	8 месеци	3.473.003	ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС, БРР
4.2.2	Квалитет на воздух	Проект Одржлив и инклузивен PPP – I фаза	Реализација на проект финансиран преку Грантова Шема	8 месеци	6.077.310	ЕЛС, ЦРЈЗПР, МЛС, СДЦ, Бизнес сектор, НВО, Образовни институции

ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Р.бр	Среднорочна цел	Износ во МКД	Износ во Евра
1	Модерна регионална економија базирана врз висока технологија и знаење	75.304.213	1.224.459
2	Образование прилагодено на потребите на економскиот развој, социјалната и здравствената заштита, населението во регионот и создавање услови за запирање на миграцијата	29.275.738	476.028
3	Одржлив развој на селективните видови туризам поврзани со природното и културното наследство	6.927.693	112.645
4	Зачувување на квалитетот на животната средина	121.386.514	1.973.765
	ВКУПНО	232.894.158	3.786.897